



Влада на Република Северна Македонија
Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

25 февруари 2021

ЈАВЕН ПОВИК

за учество на еден претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на напредокот во спроведување на Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија (2019-2021)

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на барање на Националниот координатор за одговорно владеење и транспарентност, објавува Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на напредокот во спроведување на Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија (2019-2021).

Согласно Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија (2019-2021) [strategija_za_transparentnost_mk.pdf \(vlada.mk\)](#) оваа Работна група постојано ќе го следи напредокот во спроведувањето на Стратегијата за транспарентност на ВРСМ (2019-2021), односно ќе мониторира дали мерките и активностите предвидени во Акцискиот план се преземени во предвидените рокови. Освен тоа, Работната група ќе дава иницијативи за подигнување на свеста и информираноста за активната транспарентност и ќе ги поддржува, односно советува органите и организациите опфатени со Стратегијата за транспарентност на ВРСМ како подобро да ги исполнат своите обврски. Работната група ќе прибира информации за реализација на Стратегијата за транспарентност на ВРСМ (2019-2021) преку состаноци и официјални дописи за добивање извештаи за реализација на мерките.

Кандидатите за претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на напредокот во спроведување на Стратегијата за транспарентност на Владата Република Северна Македонија (2019-2021) треба да имаат професионални компетенции и граѓанска активност **во областите: демократија и владеење на правото, промоција и заштита на човековите права и антидискриминација или медиуми и информатичко општество.**

Кандидатите за претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на напредокот во спроведување на Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија (2019-2021) потребно е да бидат поддржани од организации::

1. кои се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации најмалку три години пред објавувањето на јавниот повик;
2. кои во статутот имаат утврдено дејности и цели во областите: демократија и владеење на правото, промоција и заштита на човековите права и антидискриминација или медиуми и информатичко општество;
3. чие работење и дејствување е насочено кон пошироката јавност и кон интересите на заедницата.

Кандидатите за претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на напредокот во спроведување на Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија (2019-2021) треба да ги исполнуваат следните услови:

1. да поседуваат најмалку три години работно или волонтерско искуство во граѓанскиот сектор во областите: демократија и владеење на правото, промоција и заштита на човековите права и антидискриминација или медиуми и информатичко општество;
2. да имаат експертиза по прашања од граѓанскиот сектор во областите: демократија и владеење на правото, промоција и заштита на човековите права и антидискриминација или медиуми и информатичко општество (број на спроведени проекти, објавени публикации, учество во работни групи, иницирање и учество во процеси за застапување и сл.);
3. активно да го познаваат англискиот јазик;
4. да не се членови на органи на политички партии;
5. да не се избрани или именувани лица;
6. да не се вработени во орган на државната управа.

Пријавувањето се врши на образец што може да се преземе од веб-страницата www.nvosorabotka.gov.mk.

Кон пријавата (потполнет образец, потпишан од застапникот на организацијата и заверен со печат на организацијата) треба да се приложи:

1. кратка биографија на кандидатот и
2. профил на организацијата која го предлага кандидатот.

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до **11 март 2021 година**.

Здруженијата и фондациите не можат да поднесат повеќе од една пријава.

Пријавите со непотполна документација или поднесени по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат.

Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака „Пријава за РГ Стратегија за транспарентност“.